

Глас на јавноста **ТИСМА** ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА ЗА ПРИМЕР

За разлика од другите категории граѓани, ние пензионерите, или другото население, односно повозрасните граѓани, имаме повеќе слободно време, па затоа можеме повеќе да се снајдеме или малку повеќе да прошетаме. Во некои установи токму нас нè има повеќе од другите лица, без оглед дали тоа се здравствени, или некакви други институции, во кои се извршуваат стручни услуги од здравството, просветата, банкарските услуги, нешто друго, што ни е неопходно за да ги завршиме нашите домашни потреби. Еве, веќе минаа петнаесеттина години откако сме во друг систем, во новиот плуралистички, во кој сакаме потемелно, чесно и со поголема лична совест да се работи.

Во овој случај, јас и некои мои пријатели и соседи, со здравје слично како моето, бевме принудени да се најдеме во нашата здравствена установа - Воената болница, поточно на Одделението за интензивна нега - медицинска, на кое началник беше полковникот д-р К. Јовановски, со својот одбран тим

на здравствени стручни лица, кои ги лекуваа болните, се залагаа тие да се вратат во своите домови со што подобро здравје и излекувани. Медицинските и човечките услуги беа прекумерни и речиси секогаш сите од тој дел на болницата беа со болните. Ние како болни бевме речиси фрпирани, зашто тој дел од Воената болница претставуваше, благо речено, задоволство да се најдеш таму, каде што секогаш е уредно и навреме се даваа услугите. Така, во едно одделение каде што бевме 5-6 стари и изнемоштени лица, речиси секогаш бевме сигурни дека за сè што ни е потребно ќе бидеме услужени. Хигиената беше на исклучително ниво, чисто, средено, секој вработен знаеше за која личност-болен е задолжен да се грижи, лековите навреме да се добиваа. Во нашето одделение особено беше услужлива медицинската сес-

тра Весна, презимето не и го знам. Кога ќе се случеше некој од нас да не може сам да се храни, Весна наоѓаше време да седне, да позборува со него, да го нахрани, да го измие и да го среди. Медицинската сестра Весна така се грижеше за болните, водеше сметка тие да бидат подготвени да одат во другите одделенија, каде што задолжително се правеа специјалистички прегледи на пациентите. Оваа личност со задоволство ги извршуваше своите работни обврски. Исто така, треба да се каже дека има и други стручни лица кои работат во тоа одделение, кои заслужуваат само пофалба за својот однос кон болните. Сите ние кои сме престојувале во тоа одделение сме многу задоволни, се разбира и од докторскиот персонал. Докторите со искрени чувства на загриженост се однесуваа кон своите пациенти, сите работеа да

го подобрат нашето здравје. Заслужува да се спомне и докторката на Одделението Н. Кузиновска, која често пати беше и дежурна.

Со ова писмо сакам да им се заблагодарам на сите од Одделението за интензивна нега, за нивниот однос и стручноста која ја вложуваат во подобрувањето и лекувањето на своите пациенти, меѓу кои ете бев и јас.

**Ферид Тахир Асаноски,
Скопје**



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



www.maran-atha.org.mk

Македонска христијанска евангелска мисија

МАКЕДОНИЈА ПОД ГОСПОДА
"Благословена е нацијата која е со Господа..." Псалм 33:12

БОГ ДА ЈА БЛАГОСЛОВИ МАКЕДОНИЈА

Драги пријатели,

Во Библијата е напишано: Апостол Павле имаше видение

- Дојди во Македонија и помогни ни. (Дела апостолски).

Денес, таа помош ни е потребна многу повеќе.

Божјото присуство, ветено за нас Македонците, е неопходност, повеќе од кога и да е.

Да се помолиме заедно:

Господи,

Дојди во нашите домови, влези во нашите срца и дај ни мудрост и знаење од Словоето.

Нашите мисли, зборови и дела, да бидат твои, а не наши.

Биди со нас, о Господи, избави не и заштити од секое зло.

Благослови го нашиот народ и засили ја нашата вера, надеж и љубов во нашиот Господ и Спасител Исус Христос.

Амин.

